

Развојот на биолошкото оружје во светот одамна достигна драстични димензии. Иако е забрането за употреба, согласно многубројните конвенции, сепак тоа масовно се применува во речиси сите војни. Денес биолошкото оружје може да се произведе премногу едноставно и евтино. Официјално се проценува дека околу 20 земји во светот имаат, сакаат или размислуваат да покренат програми за производство на биолошко оружје. Тука спаѓаат: САД, Русија, Сирија, Ирак, Иран, Либија, Северна Кореја, Израел, Египет, Куба, Кина заедно со Тајван, Романија, Бугарија, Пакистан, Индија, Јужноафриканската република... Има сознанија дека последниве години биолошко оружје развива и Албанија, откако беше откриено дека исчезнале неколку говеда заразени со антракс, врз кои се вршеле експерименти. Владите на некои од овие наброени земји имаат тесни врски со меѓународниот тероризам. Овој факт ја зголеми можноста од уште поголем ризик на употреба на т.н. биолошки тероризам. Но, дали само хемиските агенци се опасни за човештвото? Сè поголем број научници доаѓаат до епохални откритија, според кои, современите болести кај луѓето, исто така, се дел од политичките кујни на развиените земји. Сидата и кравјото лудило се вештачки предизвикани, со цел да дојде до уништување на народи и раси. Во проектот е вклучена и фармацијата, која треба да профитира врз база на терапиите и производството на лекови за овие болести.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ



ЗОШТО СИДАТА НАЈМНОГУ ГИ ПОГОДИ ЦРНЦИТЕ ВО АФРИКА?

# СИДАТА СОЗДА ЛАБОРАТОР ЗА ДА ГО УН ТРЕТИОТ С

**П**оголем дел од земјите опфатени во групата која го применува биолошкото оружје припаѓаат на нестабилните региони во светот. Со економското распаѓање на СССР и на северниот источен блок, нарасна опасноста експертите за овој вид оружје да станат најбараните воени стратегии. Тие го продаваа своето знаење и на своите држави, но и на непријателот. Сè за пари. Смртоносното оружје го креираа во своите лаборатории и како готов производ ѝ го продаваа на онаа страна која повеќе ќе плати. Побогатиот купувач секогаш беше најчестиот муштерија. Колку пати во последниве две децении се пишуваше за украден, па прошверцуван осиромашен ураниум од Русија и од другите влијателни азиски земји? Кој знае уште какви супстанции преку дивни канали завршувале во рацете на самопрогласени паравојски, терористички или криминални организации. За кратко време се испразнија престижните

руски национални институти и лаборатории. Во годините кои следеа тоа ѝ се врати како бумеранг на "сибирската мечка". До таков вид оружје лесно доаѓаа ситни профитери, воени аматери и самонаречени "борци на Алахот". Најчесто хемиските супстанции ги употребуваа во организирани терористички напади, а чести беа случаите да ги применат и одредени секти, како средство за извршување грозоморни садомазохистички ритуали врз недолжни цивили.

## СИНДРОМОТ НА ЗАЛИВСКАТА ВОЈНА

Меѓу војниците од западната алијанса со години владее болеста предизвикана од воената кампања во Ирак, наречена "Пустинска бора", од почетокот на деведесеттите години. Необичното заболување ги стави во карантин војниците на САД, В.Британија, Франција,

Холандија, Чешка и други земји, кои учествуваа во соборувањето на режимот на Садам Хусеин. Биолошките агенци, за кои се верува дека ги употребиле ирачките сили за безбедност, се произведени во Америка и му се продадени на Ирак во периодот од 1985 до 1990 година, како средства за борба против Иран. Се разбира, тоа било со одобрение на Регановата администрација. Но, бумерангот следи потоа. Наместо против иранските борци, Садам се решил биолошките агенци да ги употреби токму против продавачот, бидејќи тој е иницијаторот за напад врз ирачката држава. Американските и сојузничките војници беа изложени на влијанието на најсмртоносните хемиски и биолошки агенци. Одредени извори проценуваат дека меѓу сто и двесте илјади од вкупно 700.000 војници, испратени во таа војна во Ирак, боледуваат и полека умираат

## СИДАТА ПРОИЗВЕДЕНА ЗА ДЕСЕТ МИЛИОНИ ДОЛАРИ!?

Д-р Мекартур, заменик-директор за истражување и технологија при Министерството за одбрана на САД, во јуни 1969 година се појавил пред конгресниот поткомитет, барајќи од Конгресот да финансира проект за создавање синтетички биолошки агенс против кој луѓето нема да можат ништо, односно нивниот природен имунитет не ќе може да го победи. Во библиотеката во Конгресот во Вашингтон сè уште постои комплетниот текст за ова барање кој е достапен и за јавноста. Во него стои: "Молекуларната биологија е област која се развива брзо и еминентните биолози веруваат дека за пет до десет години може да се создаде синтетички биолошки агенс, кој не постои природно и против кој човекот нема развиено природен имунитет. Тој инфективен микроорганизам предизвикува болести. Најважно е што тој вирус ќе биде отпорен на имунолошките и на терапевтските процеси. За комплетното истражување се потребни 10 милиони долари". Паричните средства се одобрени, а сидата се појави точно за десет години, со идентични карактеристики кои се спомнати во барањето на д-р Мекартур.

# АДЕНА ИСКИ ИШТИ ВЕТ



Д-р Леонард Хорвиц тврди дека ХИВ вирусот е произведен за да го спречи црначкиот национализам во Африка и популацијата на третиот свет. Според него, таа болест е дел од планот од глобалната светска политика која ја спроведува т.н. илуминатска група луѓе.



ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗАЛИВСКИОТ ВОЕН СИНДРОМ

од т.н. синдром на Заливската војна. Околу 15.000 ветерани веќе се починали. Оние кои преживуваат имаат чести симптоми на губење на меморијата, сипаници, несоница, хронично кашлање, губење на косата, вртоглавици и несвесности. Силните маринци по враќањето од ирачките боишта се претвориле во неспособни луѓе, кои едвај можат да ги пречекорат скалилата од сопствениот дом. Но, уште потешки се сознанијата според кои новороденчињата на американските маринци имаат тешки телесни деформитети. Ниту една официјална студија досега не се позанимавала со последиците од биолошкиот арсенал, со кој се служеле ирачките власти за време на првиот воен судир со Американците пред петнаесет години. Најголемите жртви од неговата употреба сепак е цивилното население, пред сè, децата. За тоа сведочи и огромниот процент на морталитет со кој Ирак денес се соочува. Меѓутоа, зачудуваат објаснувањата на надлежните органи, според кои во Ирак немало употреба на хемиско или биолошко оружје ниту, пак, дека постои болеста "пустинска бура".



## СИДАТА ЈА "ОТКРИВААТ" ИСТИТЕ КОИ ЈА СОЗДАВААТ



дека ХИВ вирусот е резултат на биолошката воена програма, која ја создале научниците од Националниот центар за истражување на канцерот. Во таа монструозна програма бил вклучен и д-р Роберт Гало, кој во 1984 година случајно ја "открива" сидата, иако бил еден од нејзините конструктори.

Според една теорија, ХИВ вирусот изгледа и дејствува како хибрид на вирусот на говедската леукемија или, на пример, како вирусот кај овците кој предизвикува скапување на мозокот. Доколку било можно сидата да се појави природно, тогаш зошто не се појавила со векови порано. Тоа би го преполовило населението во светот или можеби би го уништило уште одамна. Книгата "Зошто никогаш нема да ја добиеме војната против сидата?" од авторите Брајан Елисон и Питер Дусберг, своевременно беше забранета бидејќи наводно ја откривала вистината за сите манипулации со вирусот. Слични тези изнесува и д-р Леонард Хоровиц од универзитетот Харвард, кој тврди



## КРАВЈОТО ЛУДИЛО СОЗДАДENO ЛАБОРАТОРИСКИ НА ЕДЕН ОСТРОВ ВО ПАЦИФИКОТ

појавила на еден изолиран остров во Пацификот? Можеби таму биле направени првите експерименти?

## СИДАТА - ЕТНИЧКО ОРУЖЈЕ ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ НАЦИИ

Уште посложена анализа предизвика појавата на сидата, болест која е позната како чума на XX век. И за нејзината појава тешко може да се претпостави дека е последица на некој природен процес. Многумина ја оквалификуваа не само како биолошко, туку и како етничко оружје, бидејќи селективно напаѓа одредени народи и држави. Предизвикувач на сидата е т.н. вирус на хумана имунодефициенција, кој припаѓа на родот ретровируси. Тоа значи дека вирусот може да стане дел од човечкиот генетски материјал, засекогаш вграден во хромозомите. Болеста е смртоносна затоа што директно го напаѓа имунолошкиот систем, а лек сè уште нема. Според податоците на Светската здравствена организација, повеќе од 22 милиона луѓе во светот се инфицирани од овој вирус, осум милиони се заболени, а шест милиони веќе се починати. Повеќе од 60 отсто од инфицираните се регистрирани во Африка, а 20 отсто во Азија. Останатиот дел се во Европа и во Америка. Во текот на едно деноноќие, околу 8.000 луѓе ширум светот се инфицираат со ХИВ вирусот, а од нив 1.000 се деца помлади од 15 години. Сè поголем број лабораториски научници во светот тврдат дека сидата е лабораториски произведена по пат на генетски инженеринг, со цел да ги уништи хомосексуалците и сите други раси освен белците, како и да ја намали гладната популација во земјите од третиот свет. Одредени докази говорат дека епидемијата на сидата почнува во исто време кога почнува и официјалната програма за вакцинација на САД и СЗО. Исто така, првите инфекции од СИДА во Африка точно се поклопуваат со локациите каде што СЗО ја спроведе програмата за вакцинација во средината на седумдесеттите години на минатиот век.

## КРАВЈОТО ЛУДИЛО - ЕКОНОМСКИ БИОТЕРОРИЗАМ

Интересни се и сознанијата дека биотероризмот не е својствен само за класичните војувања, туку тој наоѓа простор за користење и на економско поле. Тоа е т.н. економска војна, а како доказ се наведува болеста "кравјо лудило". Овој синдром кај говедата прв пат се појави во 1985 година во Велика Британија. Но, беа се забележани и 160.000 случаи на заболени луѓе, кои имаа последици од т.н. спонгиформна енцефалопатија. Оваа болест предизвикува дегенеративна промена на мозокот. Сè поголем број луѓе умираат од новиот облик на Кројцфелд-Јакобовата болест, која човековиот мозок го претвора во пивтиеста маса. Досега ниту една бактерија не е посочена како причина за појавата на синдромот. Една година по откривањето на болеста кај луѓето се дошло до сознание, според кое, таа е поврзана со болеста на лудите крави. Во тој период умреле 17 лица, а лаборантите сè уште не ја најдоа вистинската генеза на проблемот. Она што со сигурност се знаеше е дека луѓето заболуваа од Кројцфелд-Јакобовата болест, јадејќи месо од заразените говеда. Микробиолозите предупредија на опасноста дека е можно секоја година, по пат на трансфузија на крв, со оваа болест, без знаење, да се заразат дури 60.000 луѓе. И покрај развојот на ме-

**"Етничкото" оружје (сидата), која директно погодува одредени расни групации, било долгорочна цел на програмата за биолошко оружје на западниот свет. Ова го тврдеа Роберт Харис и Џереми Паксмен уште во 1982 година, автори на книгата "Вишата форма на убиствата - тајната приказна за хемиското и биолошкото оружје". Трошоците на западниот свет за развој на биолошките агенсии во последните децении се зголемени за 500 отсто, а најмногу во областа на генетскиот инженеринг, односно предизвикувањето нови болести.**

дицината денес сè уште не може да се утврди преку тестови дали човекот е болен од оваа болест. Тоа може да се открие дури по неговата смрт со обдукција, што е навистина загрижувачко. Она што ја загрижува светската јавност е дали овие симптоми на кравјо лудило, кои се смртоносни и за човекот, се од природно потекло или, пак, се произведени во лабораториски услови по пат на генетска манипулација. Ако се од природно потекло, како тогаш е можно болеста, која човечкиот мозок го претвора во полутечна маса, да не е забележана до пред појавата на кравјото лудило? И зошто оваа болест прв пат се